

# НЕПОСРЕДЕН И РАЦИОНАЛЕН ЗА АКЦИЈА



Автомобилот SEAT Toledo е дизајниран за да го смени вообичаениот начин на производство и дизајн на возила. Моќниот мотор и агресивното лице не можат да го скријат спортскиот карактер, физичката става и финално обликуваниот атлетски изглед, со оптимална подготвеност.

Шестстепенитот менувач со DSG систем сместен во 2,0 TDI 140кx дизелски мотор на Toledo овозможува возењето да биде удобно и да одговара на сите барања. Ваквиот менувач и 16-вентилската глава ја оптимизира моќта и ја засилува спортската природа. Toledo е автомобил кој на возачот му овозможува избор од 4 различни мотори. Во срцето на TDI е селективната пумпа за вбризување, која е поставена на секој цилиндер, како и електронско контролирано вбризување на горивото, со што се овозможува силен вртежен момент, што не е карактеристично за другите дизели.

Новиот Bluetooth комуникациски систем сместен во инструмент таблата на возачот, им обезбедува на патниците и на возачот директен контакт со секого и секаде. Дигиталниот дисплеј на инструмент таблата дава прегледна информација и овозможува моментен пристап до телефонските податоци. Патот лесно се пронаоѓа со користење на onboard навигациски систем.





Новото Toledo го дефинира модерното лице на класичен семеен автомобил. Комбинирајќи ја моќната технологија и неконвенционалниот дизајн, со невообичаената просторност и функционалност, овој автомобил ја означува пресвртницата на SEAT-трета генерација на Toledo, притоа нудејќи доволно слобода, перформанси и личен израз за секој животен стил на возење.



Дизајнот на SEAT Toledo нуди возбудлива форма и функција. Автомобилот има пет седишта, возачко седиште кое се подесува по висина и во лумбалниот дел, при што се обезбедува најудобна можна позиција при возење. Toledo има исклучителна просторност и флексибилност што може моментно да ја обезбеди секоја комбинација на седење и сместување. Задните наслои на седиштата се целосно спуштени, со што истовремено се создава товарен дел кој ќе одговори на сите потреби при транспорт. Оптимизацијата на внатрешниот простор со револуционерната нова задна мултифункционална кутија овозможува Toledo да ја засили својата препознатлива практичност.